

Службен весник

на Република Македонија

Број 140

28 јули 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3365.		3370.	
Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината	2	Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	5
3366.		3371.	
Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината	2	Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција.....	5
3367.		3372.	
Правилник за формата и содржината на потврдата за регистрација во евиденцијата на производители како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема.....	3	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6
3368.		3373.	
Решение од Судскиот совет на Република Македонија	5	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7
3369.		Огласен дел	1-40
Решение од Судскиот совет на Република Македонија	5		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3365.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 212/15) во член 1 зборовите: „Друштво за производство, трговија, преработка и услуги Јуруп Шок Абсорберс ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Друштво за производство, трговија, преработка и услуги Јуруп Шок Абсорберс ДООЕЛ Илинден, со седиште во Илинден“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5276/1
26 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3366.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/14) во член 1 зборовите: „Друштво за производство, трговија и услуги МАКДИА ДООЕЛ Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Друштво за производство, трговија и услуги МАКДИА ДОО Илинден“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5288/1
26 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**3367.**

Врз основа на член 29 став (6) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 163/13, 146/15 и 39/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАКО СУБЈЕКТ КОЈ САМОСТОЈНО ОБЕЗБЕДУВА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНА ОПРЕМА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за регистрација во евиденцијата на производители како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема.

Член 2

Потврдата за регистрација во евиденцијата на производители како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема се изработува во А4 формат во печатена форма (во понатамошниот текст: потврдата).

Потврдата од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- правен основ врз основа на кој се издава потврдата;
- назив на потврдата;
- назив на правното лице – производител на отпадна опрема, регистриран во евиденцијата на производители како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема;
- број и датум на дозволата за постапување со отпадна опрема;
- категорија на електрична и електронска опрема;
- место и датум на издавање на потврдата и
- место за печат и потпис.

Формата и содржината на потврдата од ставот 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13 – 2225/3
13 јули 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Башким Амети, с.р.

Прилог

Врз основа на член 29 став (3) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина издава

Потврда

за регистрација во евиденцијата на производители како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема

Се потврдува дека _____

(назив на правното лице – производител на отпадна електрична и електронска опрема)

е регистриран во евиденцијата на производители како субјект кој самостојно обезбедува постапување со отпадна опрема за опремата што ја пушта за прв пат на пазарот во Република Македонија и поседува дозвола за постапување со отпадна опрема, издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање бр. _____ од _____ година за следниве видови електрична и електронска опрема:

Бр. ¹	Категорија на електрична и електронска опрема (согласно член 4 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Место и датум на издавање
на потврдата

МП

(Потпис)

¹ Доколку не се потребни сите десет колони се бришат непотребните колони.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3368.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 22.7.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Снежанка Ѓорѓиева, судија на Основниот суд Струмица поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 22.7.2016 година.

Бр.02-1227/2 22 јули 2016 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Зоран Карацовски, с.р.
---	--

3369.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 22.7.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Јован Лазарески, судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 22.7.2016 година.

Бр.02-1268/1 22 јули 2016 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Зоран Карацовски, с.р.
---	--

3370.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 22.7.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Зденка Сибиноска, судија на Основниот суд Скопје 2 Скопје поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 22.7.2016 година.

Бр.02-1269/1 22 јули 2016 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Зоран Карацовски, с.р.
---	--

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3371.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо, производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нус-

производи од говеда во Република Македонија од Република Грција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/15, 14/16, 129/16 и 134/16), во членот 1 став 2 по алинејата 1 се додава една нова алинеја 2 која гласи:

“-Ачаиа,“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 177/9
22 јули 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3372.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.7.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Гемициска“ бр.40, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“, со планирана моќност од 1.600 kW и со локација во КО Трстеник,

Општина Росоман (согласно Договор за јавно приватно партнерство за јавна работа за изградба на две мали хидроелектрани „МХЕЦ ТИКВЕШ 1“ и „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“ склучен помеѓу Водостопанство Тиквеш со бр.05-750/52 од 6.11.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје со бр.03-1 од 6.11.2015 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Гемициска“, бр.40, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-221;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: КО Трстеник, Општина Росоман;

- планирана моќност на електроцентралата: 1.600 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 9.236.827 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно Договор за јавно приватно партнерство за јавна работа за изградба на две мали хидроелектрани „МХЕЦ ТИКВЕШ 1“ и „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“ склучен помеѓу Водостопанство Тиквеш со бр.05-750/52 од 6.11.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје со бр.03-1 од 6.11.2015 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 6.11.2018 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“, со планирана моќност од 1.600 kW и со локација во КО Трстеник, Општина Росоман (согласно Договор за јавно приватно партнерство за јавна работа за изградба на две мали хидроелектрани „МХЕЦ ТИКВЕШ 1“ и „МХЕЦ ТИКВЕШ 2“ склучен помеѓу Водостопанство Тиквеш со бр.05-750/52 од 6.11.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје со бр.03-1 од 6.11.2015 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-48/16

27 јули 2016 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3373.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.7.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Мајка Тереза“, бр.11, лок. 1, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОРЕШКА реф. бр.308“, со планирана моќност од 924 kW и со локација реф.бр.308 на водотекот на река Орешка, КО Ореше, Општина Велес (согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308 склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр.11-4176/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.04-06 од 7.5.2015 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Мајка Тереза“, бр.11, лок. 1, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-222;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308“;

- податоци за локација на електроцентралата: реф.бр.308 на водотекот на река Орешка, КО Ореше, Општина Велес;

- планирана моќност на електроцентралата: 924 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.200.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308 склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр.11-4176/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.04-06 од 7.5.2015 година;

- датум на престанок на важење на ова решение:
4.5.2018 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308“, со планирана моќност од 924 kW и со локација реф.бр.308 на водотекот на река Орешка, КО Ореше, Општина Велес (согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308 склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр.11-4176/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Скопје со бр.04-06 од 7.5.2015 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-51/16
27 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016140